



**MITSUBISHI
MOTORS**

Drive your Ambition

ЦЕНОВНИК

ASX



Важечки од: 11.12.2019

Модел	Ниво на опрема	Менувач	Зафатнина (cc)	Силина (kW/ks)	Вртежен момент (Nm/rpm)	Акциска цена во Евра со ДДВ	Цена во Денари со ДДВ
ASX	INVITE	5MT	1998	110/150	195/4200	17.480,00	1.080.264,00
ASX	INTENSE	CVT	1998	110/150	195/4200	21.480,00	1.327.464,00

Доплата за металик боја 500 ЕУР (30.900,00 ДЕН)

Доплата за дајмонд боја 800 ЕУР (49.440,00 ДЕН)

Мак Аутостар

Генерален дистрибутер за Mitsubishi, во Република Македонија

Тел: +389 2 258 00 00 Факс: +389 2 258 04 01

www.mitsubishimotors.mk

ПАКЕТ НА ОПРЕМА: INFORM

Перформанси

Мотор: 2.0L 16 вентили 4 цилиндри SOHC MIVEC ECI-Multi (4J11)
Auto Stop & Go (AS&G) систем за автоматско исклучување на моторот
Ниво на емисија: EURO 6d-Temp + Контрола на испарливи емисии
215 / 70R16 пневматички и 16 "x 6.5J челични фелни со наплатки
Комплет за поправка на пневматик
Сет за поправка на пневматик
Сет дигалка

Безбедност

Систем за следење на притисокот во пневматичките
Активна контрола на стабилност (ASC) со контрола на пролизгување (TCL)
Помош при стартување на нагорнина (HSA)
Антиблокирачки систем за сопирање (ABS)
Електронска распределба на силата на сопирање (EBD)
Помош при сопирање
Систем "Паметна сопирачка"
Сигнален систем при ненадејно сопирање (ESS)
Зајакната шасија за зголемена безбедност (RISE)
Странични воздушни перничичиња за возачот и совозачот SRS
Предни воздушни перничичиња за возачот и совозачот SRS
SRS завесни воздушни перничичиња за 1-ви и 2-ри ред
Воздушно перничиче за колелата на возачот SRS
Прекинувач за совозачко воздушно перничиче
ISO-FIX приклучок за детско седиште x 2
Заштита за деца на задните брави од вратите
Електронски имобилизатор

Светла и Видливост

Предни LED фарови со вградени LED дневни светла и позициски светла
Задна група на светла (LED)
LED високо поставено стоп светло на задниот спојлер
Предни рамни бришачи за ветробран и мијачи (варијабилни со две брзини)
Електронски контролирани ретровизори на вратите, со греење
Одмаглувач за заден ветробран со тајмер
Бришач и мијач за заден ветробран

Надворешност

Предна радијаторска решетка (сребрена боја и црна)
Зелено тонирано стакло (ламиниран преден и заден ветробран)
Ретровизори и надворешни рачки од врати во боја на каросеријата
Зелено тонирано стакло (темперирани на предни, задни врати)
Заден спојлер во боја на каросеријата

Внатрешност

Црн инструмент панел со мека облога на површината
Подна конзола, потпирач за раце за предни седишта (PVC кожа)
Штитници за сонце со огледало, држач за билет и поклопец (возачки и совозачки)
Карбон структурен дизајн на предниот централен панел
M-Line штоф на седишта
Спортски прв ред седишта
Рачно лизгање и наклонување на седишта (возачко и совозачко)
Прилагодување на седиште по висина (возачко)
Регулација по висина на потпирачи за глава x2
Џеб од задната страна на совозачко седиште
Втор ред седишта б: 4 делливи и преклопливи
Висинско регулирање на потпирач за глава
3 крак управувач
Електро серво управувач (EPS)
Брава на управувач
Висинско и телескопско регулирање на управувач
Цилиндри од клуч со осветлување
Реостат
Мерни инструменти во висок контраст и LCD екран во боја
Информациски екран (MID)

Корисност

Мануелен клима уред
Изводи за вентилација за задни седишта
4 звучници
Централен систем за заклучување на вратите
Систем за влез без клуч со 2 предаватели
Електронско отворање на петта врата
Автоматска контрола на светло
Одложено гаснење светла
Пристапно светло
Рачно израмнување на предни фарови
Електрично регулирање на предни и задни прозорци
Автоматско кревање/спуштање со функција против потфаќање (возачки прозор)
Подна конзолна кутија со поклопец
Фиока пред совозач со амортизер и светло
Ролетна во товарен дел
Подна кутија во товарен дел
Сензор за дожд со автоматски бришачи (варијабилен интервал со две брзини)

ПАКЕТ НА ОПРЕМА: INVITE

215/70R16 пневматички и 16" x 6.5J фелни од лесна легура
2DIN LW/MW/FM CD/MP3 радио уред
4 звучници
Предни светла за магла (LED)
Кожно обложен 3 крак управувач и рачка од менувач
Контроли за аудио уредот на управувач
Контроли за Hands-free на управувач
Сонцебран со огледало, поклопец, осветлување и држач за билет (возачки и совозачки)
Хромирани внатрешни рачки од врати
Автоматски клима уред
Bluetooth hands free систем за мобилен уред
USB приклучок x 1, микрофон
Темпомат
Паркинг сензор (задни сензори за предупредување)
Ладење на совозачка фиока

ПАКЕТ НА ОПРЕМА: INTENSE CVT

225/55R18 пневматички и 18" x 7.0J фелни од лесна легура
Црни додатоци на фелните
Предна радијаторска решетка (Сатин хром и Пиано црно)
Украсни додатоци на поткрилата (црни)
Сјајно црн централен панел + сребрени додатоци
H-Line штоф на седишта
6:4 деллива, преклоплива задна клупа со централен потпирач
6 звучници (4 звучници + 2 твитери)
Држачи за чашки x 2 (на заден централен потпирач)
Автоматско порамнување на предните светла
Електронско регулирање и преклопување на надворешни ретровизори со трепкачи
Црни кровни носачи
Темни стакла (Задни врати, Заден четврт прозор & Заден ветробран)
Странични лајсни на преден браник (Хром)
Централен панел за SDA, лајсни на странични отвори за воздух (Пиано црни)
Заден внатрешен ретровизор со автоматско затемнување
Сребрен панел за контроли на отворање на прозорци
Црн кровен тапаџир
Smartphone-link Display Audio (SDA)
Дигитален радио сигнал (DAB), MW/FM
USB приклучок x 2
Систем за работа без клуч (KOS) со стартување на копче
Задна камера за паркирање
Палки за менувач зад управувачот (CVT менувач)

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: 2020 ASX

ДИМЕНЗИИ И ТЕЖИНИ		
Вкупна должина	4365 mm	
Вкупна ширина	1770 mm	1810 mm
Вкупна висина	1640 mm	
Меѓуоскино растојание	2670 mm	

Трага, предна/задна	1525/1545 mm		
Растојание од пат (без товар)	190 mm		
Тежина на празно возило	1355 kg	1405 kg	
Капацитет за седење	5		
ПЕРФОРМАНСИ			
Максимална брзина	190 km/h		
Забрзување 0-100 km/h	10.6 sek	11.7 sek	
Горивна потрошувачка NEDC	Урбано l/100km	8.5	8
	Отворен пат l/100km	5.7	6.1
	Комбинирано l/100km	6.7	6.8
МОТОР			
Тип	4J11 S-MIVEC with AS&G		
Вкупна зафатнина	1998		
Максимална сила на kw	110(150) / 6000		
Максимален вртежен момент Nm	195 / 4200		
КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАР			
Капацитет	63		
МЕНУВАЧ	5MT	CVT	

White (S)

White (P)

Sterling Silver (M)

Titanium Gray (M)

Black (M)



Red Diamond (M)

Sporty Blue (Mi)

Oak Brown (M)



MAP MITSUBISHI MOTORS ASSISTANCE PACKAGE
 За патување 24 часа на ден, 7 дена во неделата

ВО СЕБИМАТА: 002 921 8278
 ВО СТРАНИЦАТА: 003 2 321 8278



ГАРАНЦИЈА

5 години или 100.000 km

12 години анти-корозивна гаранција

Бесплатна 24-часовна помош во Македонија и во Европа

Пакетот за помош на Mitsubishi Motors (MAP) е дизајниран за да го збогати искуството на сопственикот на

Mitsubishi возилото со тоа што ќе ви овозможи да уживате во патувањето без грижи. Прилагодувања се

направени да се обезбеди Ваша минимална nelaгодност ако некогаш се соочите со проблем дома или додека патувате во континентална Европа.